

Пријавување испити за сесијата јануари-февруари 2022

Испитна сесија

Прва декада
17.1.2022 - 26.1.2022

Во првата декада се полагаат испити од парните, летни семестри

Втора декада
27.1.2022 – 12.2.2022

Во втората декада се полагаат испити од непарните, зимски семестри

24.12.2021 – 16.1.2022 до 23:59 - електронско пријавување испити на iknow.ukim.mk
Од 17.1.2022 – казнен рок за пријавување*

Во периодот од 10 до 14 јануари 2022 година од 8.30 часот до 15.30 часот студентите се должни пополнетите пријави за јануарската испитна сесија за сите испити кои ги пријавиле да ги остават во кутиите пред Одделението за студентски прашања.

Пријавите ги оставате во кутијата обележана според студиската програма на која студирате.

Право на пријавување и полагање испити во јануарската испитна сесија имаат само студентите кои последно го имаат запишано зимскиот семестар за учебната 2021/2022 година.

Студент што полагал испит без последно запишан зимски семестар за учебната 2021/2022 година подлежи на дисциплинска одговорност и испитот ќе му биде поништен во дисциплинска постапка.

Студентите што нема да пријават испит во предвидениот рок немаат право на учество во испитната сесија, освен со посебно овластување од студентската служба.

* Во казниот рок пријавувањето на испитите чини 400 денари по пријава, на ПП50 уплатница и истите ги приложувате во студентската служба

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ИСПИТНАТА СЕСИЈА Е:

11:00 – 15:30 часот.

ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НА:

ekts.sluzba@gmail.com

**ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД ПРИЈАВУВАЊЕТО ДА ГИ РЕГУЛИРАТЕ
ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ КОН ФАКУЛТЕТОТ**

Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.) како и да се користат пријави од претходните испитни сесии. Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност.

ВАЖНО: Студентите запишани во академската **2014/2015** година должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма **до 30.9.2022 г.**